

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 116/2014 и 180/2014), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-826/2 од 13.02.2015 година за извршен редовен инспекциски надзор во ЈУ Центар за социјална работа Веница, (во натамошниот текст: Центарот), застапуван од директорот Димитар Прокопенко донесоа

Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Центар за социјална работа Веница за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на Законот за социјалната заштита и подзаконските акти донесени врз негова основа, да ги преземе следните мерки во роковите и од страна на одговорните лица:

1. Центарот во постапката за обнова на барањата со потребната документација за правото на социјална парична помош еднаш годишно, да донесува решение во рок од 60 дена, согласно член 181 и 197 од Законот.

Одговорни лица: Директорот и стручните работници
Рок: постојана задача

2. Центарот да ги преиспита донесените решенија за остварување на правото на социјална парична помош за корисниците: Б. К решение број 0715-1011/14/2 од 15.10.2014 година и С.Ј. решение број 0715-101 од 23.08.2010 година, односно правилно да ја утврди висината на социјалната парична помош по истекот на третата година на користење на правото во износ од 50%, да донесе ново решение со кое ќе го замени претходното решение донесено во спротивност со Закон и да води постапка за враќање на неосновано примените парични средства, согласно член 48 став 1 алинеја 2 и член 209 до 213 од Законот.

Одговорни лица: Директорот и стручните работници
Рок: 30 април 2015 година

3. Центарот по донесените решенија за престанок на правото на социјална парична помош за корисниците: К. В. решение број Уп1 0715-239/2014/2 од 12.02.2015 година, В.С. решение број Уп1 0715 - 261/2014/2 од 12.02.2015 година, В.И. решение број Уп1 07/323/2 од 12.05.2015 година и Л.Л. решение број Уп1 0715-240/2014/2 од 11.02.2015 година, покрај престанокот на правото и истото да не може да се оствари во наредните 12 месеци, да води постапка за враќање на неосновано

примените парични средства, согласно член 53,190 и 209 до 213 од Законот и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за начнот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош („Службен весник на Република Македонија” број 54/2013, 126/2013 и 11/2015)

Одговорни лица: Директорот и стручните работници

Рок: 30 април 2015 година

4. Центарот да го преиспита донесеното решение за остварување на правото на социјална парична помош за корисникот З.Ц. решение број Уп1 0715-221/14 од 27.06.2014 година, да донесе ново решение со кое ќе го замени претходно донесеното во спротивност со законот. Во постапката на донесување на ново решение да го има во предвид фактот дека носителот на правото дал невистинити и нецелосни податоци, односно не известил за настанатата промена во материјалната, семејната и имотната состојба за себе и членовите на домаќинството и истовремено да одреди дека правото не може да се оствари во наредните 12 месеци, согласно член 46,53 и 190 од Законот. и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за начнот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош („Службен весник на Република Македонија” број 54/2013, 126/2013 и 11/2015),

По конечността на решението за престанок, зависно од утврдената состојба да води постапка за враќање на неосновано примените парични средства поради противправно користење на право од социјална заштита, спогодбена или со поднесување на тужба до надлежниот суд, согласно член 209 до 213 од Законот.

Одговорни лица: Директорот и стручните работници

Рок: 30 април 2015 година

5. Се задолжува директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот за извршување на инспекциските мерки, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги известат инспекторите дали се извршени инспекциските мерки определени за отстранување на констатираните неправилности во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 и 41/2014).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Образложение

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална

политика извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Центар за социјална работа Винаца на ден 12.02.2015 година, во поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита, подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз негова основа, во предметите на корисниците на правото на социјална парична помош.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16-826/2 од 13.02.2015 година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 13.02.2015 година под број 16-826/3

Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита:

1. Инспектор, Слободан Трајковски
2. Инспектор, Мијалче Стојанов